



Упатство

за уплата на дополнителните надоместоци при поднесување на барање за издавање на **лиценца 1005 и лиценца 1009** и преглед на пратки за контрола на квалитетот на земјоделски производи

во вид на Уплатници (Образец ПП-50) за извршена контрола на квалитет


Секое поднесено Барање, согласно Решението за определување на висината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците на републичкиот пазарен инспекторат за вршење на контролата на квалитетот на земјоделските и прехрамбените производи и нивните преработки во надворешно - трговскиот промет („Службен весник на РМ“ бр.55/98) со кој се уредува плаќањето на надоместокот, треба да биде придружена со налог за јавни приходи - образец ПП-50 со уплатена висина во зависност од видот, масата како и износ за земени примероци (мостри) на соодветна жиро сметка.

- × **ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ-ЗАДОЛЖУВАЊЕ:** Се пополнува единствениот референтен број под кој е регистрирано барањето во ЕХИМ системот
 - * Доколку барањето се поднесува во хартиен облик (што значи дека пратката не добила единствен референтен број) во ова поле се запишува името на лиценцата
- × **ЦЕЛ НА ДОЗНАКА:** Се наведува Шифрата на лиценцата и институцијата која е одговорна за нејзино издавање, и со зборови да се наведе кој вид на стока
- × **НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**
- × **БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НАРОДНА БАНКА НА РМ**
- × **СМЕТКА:** единствена трезорска сметка 100000000063095
- × **ИЗНОС:** Се пополнува вкупниот износ во зависност од видот, масата како износ за земени примероци (мостри)на соодветна жиро сметка.*
- × **СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК – ЕДИНКА КОРИСНИК: 1400662065 63 113**
- × **ПРИХОДНА ШИФРА: 725930 19**
- × **НАЧИН:** 1 (за да може уплатувачот веднаш да ја користи уплатата т.е уплатата ќе биде веднаш реализирана од банката) или 2.
- × **ДАТУМОТ НА ВАЛУТАТА И ДАТУМОТ НА УПЛАТАТА:** треба да бидат идентични

× Трошковник:

*За преглед на пратки до 10 тони се наплатува 350,00 денари, а за секој нареден односно започнат тон, по 30 денари по тон. За земени мостри износот за наплатата се зголемува за 20%

Пример: за пратка од 25 тони износот за наплата со земени мостри треба да биде 960 денари





НАЛОГОДАВАЧ		ПРИМАЧ	
ИМЕ НА НАЛОГОДАВАЧОТ		Државен инспекторат за земјоделство	
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ		БАНКА НА ПРИМАЧОТ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
СМЕТКА		СМЕТКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5	
ДАТУМ НА ПРОД (MM/YY)		ВЗНОС МКД	
ПОСЛУЖБА НА БРОЈ - ЗАДОЛУЖУВАЊЕ 1 0 0 5 2 0 1 2 1 1 2 3 X X X X X X		УПЛАТНА СМЕТКА	
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА 1005 - ДИЗ' контрола на квалитет		СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК 1 4 0 0 6 6 2 0 6 5 6 3 1 1 3	
ПОТТИС		БЕЖИДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 7 2 5 9 3 0 1 9	НАМЕНИ
ДАТУМ НА УПЛАТА		МЕСТО НА УПЛАТА	

Воедно Ве известуваме дека покрај електронското одобрување на пратки во EXIM системот, контролата на пратката се врши на местото на истовар од страна на државен инспектор за земјоделство за што се издава записник за извршен инспекциски преглед.

Пратка во промет не смее да се пушти без да се изврши преглед од страна на државен инспектор за земјоделство на местото на истовар. Доколку се пушти пратка во промет без извршен инспекциски преглед ќе се превземат казни мерки согласно Законот за Државен инспекторат за земјоделство и другите материјални закони.

